

**ПОСЕБНИ УСЛОВИ  
ЗА КОМБИНИРАНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ДОМАЌИНСТВОТА  
-ДОМИ КОМПЛЕТ-**

-Пречистен текст-

**ОДДЕЛ I  
ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ**

**Поим  
Член 1**

(1) Општите услови за осигурување имоти и овие Посебни услови за комбинирано осигурување на домаќинствата – доми комплет (во натамошен текст: Услови) се составен дел на договорот за комбинирано осигурување на домаќинствата што договарачот на осигурувањето ќе го склучи со Акционерското друштво за осигурување Еуролинк Скопје (во натамошен текст: осигурувач).

(2) Со договорот за комбинирано осигурување на домаќинствата се обврзува договарачот на осигурувањето да ја плати премијата на осигурувачот, а осигурувачот се обврзува ако дојде до настан кој претставува осигурен случај (ризик) да му го исплати на осигуреникот или на некое трето лице надоместот, односно договорената сума.

**Значење на одделни изрази  
Член 2**

Одделни изрази употребени во овие Услови го имаат следното значење:

**Осигурувач** - Акционерско друштво за осигурување Еуролинк Скопје;

**Договарач на осигурување** - лице кое склучува договор за осигурување со осигурувачот;

**Осигуреник** - лице чиј имот е осигурен и кому му припаѓаат правата од договорот за осигурување, како и лице од чија што смрт или здобивање со траен инвалидитет зависи исплатата на осигурената сума, односно надоместот;

**Домаќинството** - семејство или друга заедница на лица чии членови живеат заедно во станбениот објект и заеднички ги трошат своите приходи;

**Корисник**- лице на кое се врши исплата на надоместот, односно на осигурената сума;

**Осигурен случај - (осигурен ризик)** настан со оглед на кој се склучува осигурувањето, кој мора да биде иден, неизвесен и независен од вољата на осигуреникот случај, кој има за последица оштетување или уништување на осигурениот имот, телесна повреда или смрт на трето лице, или на осигурените лица, или домашни миленици;

**Осигурена сума** - највисокиот износ на обврската на осигурувачот по полисата за одреден ризик или предмет на осигурување;

**Станбен објект** - индивидуална станбена куќа или стан, сопственост на осигуреникот, во кој осигуреникот живее;

**Останати градежни објекти** - градежни објекти кои се физички одвоени од осигурениот станбен објект и не служат за живеење, а се сопственост на осигуреникот.

**Ненаселен станбен објект** - станбен објект кој неррекиратно е ненаселен подолго од 60 дена;

**Станбен објект од масивна градба** - градежен објект чии надворешни зидови се изградени од камен, печена тула, тешки бетонски блокови, со костур од армиран бетон или челик обложен со огонотпорен материјал, а кровниот покрив е изведен од ќерамиди, етернит, салонит, лим, армиран бетон со изолација;

**Трето лице** - секое лице кои не е страна во договорот за осигурување, односно не е договарач на осигурувањето, осигурувач и осигуреник. Во смисла на овие Услови, не се

сметаат за трето лице и физичко лице кое обавува домашни работи во домаќинство на осигуреникот или се оспособува за работа кај осигуреникот, членовите на домаќинството на осигуреникот како и останатите лица кои осигуреникот е должен да ги издржува а не живеат во истото домаќинство.

**Денарска противвредност на Евро** - оваа противвредност се смета според средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот означен во полисата како почеток на осигурителната година, а за пресметување на надомест на штета според средниот курс на Народна Банка на денот на штетата;

**Франшиза** - износ наведен во полисата кој се одбива од секоја штета која произлегува од еден штетен настан во таа секција од полисата (учество во штета од страна на осигуреникот) ;

**Тотална штета** - штета на имот при која имотот е целосно уништен, или пак неговата поправка, доведување во претходна состојба, изнесува повеќе од неговата вредност;

**Осигурително покритие** – во зависност од предметот на осигурување и обемот на осигурени ризици, осигурувањето може да се договори за еден од трите вида осигурително покритие:

- ДОМИ СТАНДАРД КОМПЛЕТ -основно ,
- ДОМИ КОМФОР КОМПЛЕТ - проширено, и
- ДОМИ МЕГА КОМПЛЕТ - целосно покритие.

### Предмет на осигурувањето

#### Член 3

(1) Со договорот за комбинирано осигурување на домаќинството, во зависност од избраното осигурително покритие, се осигурува:

- имотот - станбен објект и предмети во домаќинството,
- трошоци за нужно сместување,
- трошоци за клучеви и документи,
- одговорноста на осигуреникот за штети предизвикани на трети лица,
- членовите на семејството на осигуреникот за случај на смрт, траен инвалидитет и трошоци за лекување,
- домашните миленици за случај на смрт.

(2) Во проширеното и целосното осигурително покритие (Доми комфор комплет и Доми мега комплет) е вклучено и патничко осигурување – тип оптимум со траење на осигурувањето од 10 дена во една осигурителна година, за 2 лица со проширеното покритие (Доми комфор комплет) и за 4 лица кај целосното покритие (Доми мега комплет), доколку договарачот на осигурувањето и осигурувачот не го исклучат од покритието, што посебно се наведува во полисата.

### Осигурени ризици

#### Член 4

Следните основни ризици се вклучени во сите видови на осигурителни покритија:

**1. Пожар**- под пожар, се смета оган појавен надвор од определено огниште или оган кој го напуштил ова место и е способен понатаму да се развива со својата сопствена сила. Штетите настанати без развивање на пламен (чад, прегрејување, осмаденост и слично), не се предмет на осигурувањето.

**2. Гром** -со осигурувањето не се опфатени штети на електрични апарати настанати со пренесување на електрична енергија преку водови како последица на удар на гром.

**3. Експлозија**- експлозија се смета ненадејно појавување на сила заснована на тежнение на пареа или гасови за проширување.

Штетите настанати од експлозија, намерна или не, настанати како последица од било какво експлозивно тело, направа или уред (бомба, мина, експлозив, муниција) не се предмет на осигурувањето.

**4. Луња и град** - како луња се смета ветер со брзина поголема од 62 км. на час .

Се смета дека дека дувал ветер со оваа брзина доколку ветерот кршел гранки и стебла или оштетил добро одржувани објекти.

Во случај на сомневање осигуреникот треба да ја докаже брзината на ветерот со извештај од Управата за Хидрометролошки работи на Република Македонија.

Овој ризик не ги вклучува штетите на имотот што се наоѓа внатре во градежниот објект, а кои се настанати од дожд, снег, песок или прашина, освен ако директната сила на ветерот или градот предходно не направил отвори на градежниот објект и потоа дождот, снегот, песокот или прашината навлегле низ тие отвори.

Овој ризик не ги вклучува и штетите настанати на имот што не се наоѓа во затворени градежни објекти.

Со осигурувањето од ризикот град опфатени се штети од уништување, односно оштетување на осигурениот имот што се предизвикани од удар на град.

**5. Излевање на вода од инсталации во станбени објекти** - под овој ризик се смета неочекувано излевање на вода од инсталации поради прскање и кршење на инсталациите и нивите уреди.

Со овој ризик не се покриени штети настанати:

1. на инсталации од кои што водата се излеала;
2. од излевање на вода од отворени славини;
3. од габички поради влага;
4. од слегнување на земјиште како последица на излевање на вода од инсталациите во станбените објекти;
5. од оштетување при манипулација врз инсталациите, замена на вентил, одзатнување и слично;
6. заради мраз, освен ако се преземени мерки за заштита од мраз;
7. поради затварање на доводот на водата и нејзино испуштање од системот.

**7. Провална кражба и разбојништво** - не се смета дека настанал ризикот провална кражба во случај:

- на снемјување или исчезнување на осигурениот имот.
- на извршување на провалната кражба или соучество во неа од осигуреникот или од страна на лице кое живее со осигуреникот во исто домаќинство.
- ако е извршена со влегување преку отворен прозор или балконска врата кои се наоѓаат на висина помала од 3 метра, сметано од земјата до долниот раб на прозорецот или балконот.
- на имот што се наоѓа надвор од затворените градежни објекти, освен од разбојништво,

Под разбојништво се смета одземање на осигурен имот со примена на сила или застрашување по живот или здравје на осигуреникот како и животот или здравјето на лице кое живее во исто домаќинство со осигуреникот.

Осигурената сума за ризикот провална кражба и разбојништво посебно е наведена во полисата.

**8. Паѓање на летала** - со осигурувањето се покриени штети настанати при паѓање на леталата или на делови од нив на осигурениот имот.

Осигурувањето ги покрива и штетите настанати од предмети испаднати од леталата.

**9.Манифестации и демонстрации** - се смета дека настанал осигурен случај ако осигурениот имот е уништен (рушење, демолирање, палење и др) на било кој начин на дејствување на учесниците во манифестациите и демонстрациите.

## Осигурување на стакло од кршење

### Член 5

(1) Осигурувањето на стакло од кршење е вклучено во проширеното и целосното осигурително покривање (Доми комфор комплет и Доми мега комплет).

(2) Осигурувачот ги надоместува трошоците за замена на прозорски стакла и стакла на врати во станбениот објект, за настанати штети од било која причина, освен од намерна штета од страна на осигуреникот или од друг член на неговото семејство или лице кое живее во осигурениот станбен објект.

(3) Осигурувачот ќе ги надомести и трошоците за симнување и повторно местење на предметите кои пречат при поставување на нови стакла (заштитни решетки, засолништа од сонце, монтирање на скелиња и друго).

(4) Осигурената сума за стакло од кршење посебно е наведена во полисата.

### **Дополнително осигурување на ризикот земјотрес**

#### **Член 6**

(1) Ризикот земјотрес може да се вклучи во сите видови осигурително покритие како дополнителен ризик, ако посебно се договори и плати дополнителна премија.

(2) Под земјотрес, во смисла на овие Услови, се смета природно тресење на земјата, предизвикано од гео-физички процеси во внатрешноста на земјата. Се смета дека настанал осигурениот случај земјотрес ако договарамот односно осигуреникот докаже дека:

1. природното тресење на земјата предизвикало директно оштетување на осигурениот имот, или

2. земајќи ја предвид состојбата на осигурениот имот штетата можела да биде предизвикана само од земјотрес.

(3) Секоја штета предизвикана од земјотрес ќе се смета како да настанала од еден настан доколку повеќе од еден земјотрес настанат во период од 72 часа по настанување на првиот земјотрес.

(4) Со осигурувањето од ризикот земјотрес се опфатени исклучиво штети кои настанале директно како последица од ризикот земјотрес.

(5) Со осигурувањето од ризикот земјотрес не се опфатени штети предизвикани од други последователни ризици, како што се: пожар, експлозија, чад, истекување од цевки, кражба, вандализам, поплава и слично, дури и ако истите се предизвикани од земјотресот.

(6) Обврската на осигурувачот за ризикот земјотрес е ограничена на 20% од осигурените суми за станбениот објект и предметите во домаќинството.

(7) Осигуреникот учествува во секоја штета во износ од 2% од збирот на осигурените суми за станбениот објект и за предметите во домаќинството.

(8) Обврската на осигурувачот за ризикот земјотрес посебно е наведена во полисата.

### **Дополнително осигурување на ризикот поплава и порој**

#### **Член 6 а**

(1) Ризикот од поплава и порој може да се вклучи во сите видови осигурително покритие како дополнителен ризик, ако посебно се договори и плати дополнителна премија.

(2) Под поплава се подразбира стихийно неочекувано плавење на терен од постојани води (реки и езера) заради тоа што водата се излила од коритото или пробила одбрамбен насип или брана, поради вонредно висока плима и бранови на езера со необична јачина, и од надоаѓање на вода од вештачки езера.

(3) За поплава се смета и неочекувано плавење на терен поради нагло формирање на големо количество водна маса која настанала како последица на провала на облак (пороен дожд).

(4) Со осигурувањето од поплава се опфатени само штети предизвикани на осигурени предмети за време додека поплавата трае и непосредно по повлекување на водата.

(5) Под порој се подразбира стихийно неочекувано плавење на терен со водна маса што се формира на низбрдни терени поради силни атмосферски врнежи и се слива низ улици и патишта.

(6) Со осигурувањето не се опфатени:

1. штета од габички поради влага;

2. штети од слегнување на теренот како последица на поплава и порој;

3. штети од плавење од вода излеана од канализациона мрежа, освен ако до излевањето дошло поради поплава или порој;

4.штети од високи води: за висока вода се смета исклучителна појава на невообичаен пораст на водостојот и подземна вода како последица од високата вода;

(7) Обврската на осигурувачот за ризикот поплава и порој е ограничена на 20% од осигурените суми за станбениот објект и предметите во домаќинството.

(8) Обврската на осигурувачот за ризикот поплава и порој посебно е наведена во полисата.

### **Почеток и траење на осигурувањето**

#### **Член 7**

(1) Осигурувањето започнува во 24,00 часот во оној ден што е означен во полисата како почеток на осигурувањето, ако поинаку не е договорено и престанува во 24,00 часот во оној ден што во полисата е договорен како ден на истек на осигурувањето.

(2) Без оглед на договореното траење на осигурувањето, осигурувањето за одделни видови престанува:

1) за осигурување на домаќинството:

- во 24 часот на денот на промена на сопственоста на предметот на осигурувањето (освен во случаите кога новиот сопственик е член на семејството);
- на денот на уништување на предметот на осигурување;
- на денот на целосно уништување на предметот на осигурување од настани кои не се опфатени со осигурувањето;

2) за осигурувањето на лицата, за секој одделен осигуреник:

- кога ќе настапи смрт на осигуреникот, или ќе му биде утврден инвалидитет од 100%;
- кога осигуреникот ќе стане деловно неспособен во смисла на членот 25 став (3) од овие Услови;
- кога ќе се иссели од осигурениот објект.

3) за осигурувањето на домашните миленици:

- кога ќе настане смрт на миленикот.

(3) Во случај на раскинување на договорот за осигурување, осигурувањето престанува во 24 часот на денот кога осигурувачот го примил писменото барање од договарачот за раскинување на договорот.

### **Раскинување на договорот за осигурување и враќање на премијата**

#### **Член 8**

(1) Договарачот има право во текот на траење на осигурувањето по полисата да побара раскинување на договорот за преостанатото време од траење на полисата од причини и во согласност со одредбите за раскинување на двостраните договори од Законот за облигациони односи, како и во овие Услови.

(2) Договарачот поднесува пимено барање за раскинување на договорот и барање за повраток на дел од премијата за осигурување соодветен за преостанатото времетраење на полисата, само ако не пријавил или реализирал пријава за штета по полисата.

(3) Договарачот има право на враќање на дел од премијата за осигурување при престан на осигурувањето од причините наведени во членот 7, став (2) точка 1, алинеа прва и трета, само ако преостануваат повеќе од 90 дена до денот на истек на полисата.

### **Пресметка на премијата за осигурување**

#### **Член 9**

(1) Вкупната премијата по полисата е збир на основната премија зголемена за доплатоци и намалена за попусти, и премијата за дополнителни ризици, доколку се договорени во полисата.

(2) Основната премија се утврдува врз основа на површината на станбениот објект и избраниот вид на покривање за траење на осигурувањето од 1(една) година.

(3) Ако пресметаната основна премија е помала од минималната премија за определен вид на покритие, се наплатува минимална премија.

(4) Зголемување на основната премија во висина утврдена со тарифата се пресметува за осигурување на станбени објекти со градежна вредност поголема од просечната како и за станбени објект што претставуваат зголемен ризик.

(5) Доплатокот за осигурување на предмети во домаќинството по спецификација се пресметува врз основа на новонабавната вредност наведена во спецификацијата, во висина утврдена во тарифата на премии.

(6) За осигурувања склучени за пократко траење од една година премијата се пресметува во процент од основната премија во висина утврдена во тарифата на премии.

### **Позитивен технички резултат**

#### **Член 10**

(1) Кај договорите за осигурување со траење на осигурувањето од една година, во случај кога осигуреникот нема пријавено ниту една штета во текот на осигурителната година, за следниот едногодишен период на осигурување добива попуст од 5%.

(2) Овој попуст може да се повтори и во наредните години, така што износот на попустот се зголемува за 5% за секоја година во која не е пријавена штетано најмногу до 25%. Попустот се пресметува без оглед дали имало прекин во осигурувањето.

(3) Во случај осигуреникот да пријави штета во текот на осигурителната година, го губи целиот попуст во наредната осигурителна година. Како пријавена штета во смисла на овој став не се смета штета која е одбиена како неоснована или штета која не ја надминала договорената франшиза.

## **ОДДЕЛ II**

### **ОСИГУРУВАЊЕ НА ИМОТ**

#### **Осигурување на станбен објект**

##### **Член 11**

(1) Предмет на осигурување можат да бидат само станбени објекти од масивна градба. Со осигурувањето е опфатен станбениот објект, индивидуална станбена куќа или стан како дел од зграда, кој претставуваат градежна целина во која осигуреникот живее, што се наоѓа на местото на осигурување (адреса) наведено во полисата. Вградената електрична, водоводна, вентилациона, канализациона и инсталација за централно греење на станбениот објект се опфатени со осигурувањето.

(2) Со осигурувањето не се опфатени, односно не се предмет на осигурување:

1. останати градежни објекти кои се наоѓаат на местото на осигурувањето;
2. земјишта, па ниту тоа на кое е изграден станбениот објект.
3. станбени објекти што се користат во деловни цели;
4. градежни објекти кои во целост или делумно ги користи осигуреникот во деловни цели.
5. градежни објекти чиј покрив е направен од слама, трска кал или дрво.

(3) Осигурената сума се определува според градежната цена за метар квадратен на станбени објекти во време на склучување на договорот и бројот на квадратните метри на станбениот објект.

#### **Осигурување на предмети во домаќинството**

##### **Член 12**

(1) Со осигурувањето се опфатени предметите што се наоѓаат во станбениот објект, сопственост на осигуреникот како и на членовите на семејството на осигуреникот што живеат заедно, освен ако не е поинаку договорено.

(2) Осигурената сума за осигурувањето на предметите во домаќинството е еднаква на 30% од осигурената сума за станбениот објект, доколку поинаку не е договорено со полисата.

### **Дополнително осигурување на предмети во домаќинството по спецификација** **Член 13**

(1) Покрај осигурувањето на предметите од членот 12 на овие Услови, може да се склучи дополнително осигурување за одделни предмети во домаќинството по спецификација приложена кон полисата. Во спецификацијата се наведуваат следните податоци за секој од предметите одделно: вид, марка, новонабавна вредност и година на производство.

(2) Обврската на осигурувачот за штети на предметите осигурени по спецификација е најмногу до износот на вредноста на осигурениот предмет утврдена според членот 16 на овие Услови, освен за ризикот провална кражба и разбојништво во кој случај се применува ограничувањето од членот 14 на овие Услови.

(3) Дополнителното осигурување на предметите по спецификација се склучува со плаќање на дополнителна премија која посебно е наведена во полисата.

### **Ограничувања на обврските на осигурувачот за ризикот провална кражба и разбојништво** **Член 14**

(1) Независно од износот на осигурената сума од членот 11 и членот 12 на овие Услови, обврската на осигурувачот за надомест на штета на станбениот објект и на предметите во домаќинството од ризикот провална кражба и разбојништво одделно е ограничена на посебна осигурена сума.

(2) Со ова ограничувања не се зголемува вкупната сума на осигурување за предмети во домаќинството и се однесува на целиот осигурен имот што го поседува осигуреникот по секоја од категориите.

(3) Осигурената сума за ризикот провална кражба и разбојништво е највисокиот износ на обврската на осигурувачот по полисата за овој ризик и бројот на осигурени случаи, како и без оглед на останатите осигурени суми за предметите во домаќинството.

### **Имот исклучен од осигурување** **Член 15**

(1) Со ова осигурување не се опфатени:

1. имот што се користи во деловни цели;
2. имот на состанари или потстанари;
3. имот што се издава надвор од местото на осигурување;
4. имот кој што посебно е наведен во полисата како неосигурен;
5. заедничките делови на зградата како целина, доколку осигурениот станбен објект се наоѓа во зграда со повеќе станови;
6. имот кој не е во сопственост на осигуреникот, а е земен под наем или лизинг
7. моторни возила, самоодни машини, велосипеди, и сите нивни делови и имот чија основна намена е да се употребува во или со нив, освен колички за хендикепирани лица, а за кои не е потребна регистрација;
8. приколки и полуприколки;
9. секаков вид пловни објекти;
10. оружје, муниција и други експлозивни средства и направи;
11. необработени скапоцени или полу скапоцени камења;
12. сите видови на животни, освен домашните миленици осигурени со полисата;
13. компјутер и компјутерска опрема, ако не е поинаку договорено;
14. компакт, дискови, ДВД, аудио и видео касети;
15. пари, уметнички дела, накит, рачни часовници и други скапоцености;
16. парфеми, тоалетни води и други козметички производи, како и лекови.

(2) Обврските на осигурувачот секогаш се исклучени за:

1. штети на осигурениот имот настанати надвор од местото на осигурување наведено во полисата;
2. штети настанати при извршување на адаптации, реновирања, реконструкции, доградби или надградби на станбениот објект. Во овој случај осигуреникот има обврска да го извести осигурувачот во писмена форма пред започнувањето на изведбата на горенаведените работи. Осигурувачот го задржува правото да го извести осигуреникот дали оваа полиса важи во периодот на изведба на работите;
3. штети на заедничките делови на зградата како целина, доколку осигурениот станбен објект се наоѓа во зграда со повеќе станови;

### **Вредност на осигурениот имот**

#### **Член 16**

(1) Вредноста на осигурениот имот за станбени објекти е еднаква со градежната цена на нов објект од ист вид, големина и начин на градба според цените во местото каде што се наоѓа, а за осигурувањата со основно осигурително покритие (Доми стандард комплет) вредноста на осигурениот имот е еднаква со градежната цена на нов објект од ист вид, големина и начин на градба намалена за износот на пресметаната амортизација.

(2) Вредноста на осигурениот имот за предметите во домаќинството е еднаква со цената на ист таков нов имот, намален за износот на амортизација.

(3) Во случај да не може да се обезбеди доказ за пресметаната амортизација на осигурените предмети во домаќинството, односно осигуреникот нема доказ за нивната старост, ќе се смета дека вредноста на осигурениот имот е најмногу до 50% од цената на ист таков нов имот.

### **Надомест од осигурувањето**

#### **Член 17**

Кога ќе настане осигуран случај, осигурувачот е должен да надомести :

1. Кај станбени и други градежни објекти најмалиот износ од следните:

1.1. вистинскиот износ потребен за поправка или замена на оштетениот или уништениот имот, а за основното осигурително покритие (Доми стандард комплет): вистинскиот износ потребен за поправка или замена на оштетениот или уништениот имот намален за износот на пресметана амортизација.

1.2. сумата на осигурување на оштетениот осигуран имот.

1.3. градежна вредноста на осигурениот имот.

2. Кај предметите во домаќинството најмалиот износ од следните:

2.1. вистинскиот износ потребен за поправка или замена на оштетениот или уништениот имот, намален за износот на пресметаната амортизација

2.2. сумата на осигурување на оштетениот осигуран имот

2.3. вредноста на осигурениот имот.

### **Франшиза**

#### **Член 18**

Осигуреникот учествува во секоја секоја штета на осигурениот објект и предметите во износ наведен во полисата за осигурување.

### **Подосигурување**

#### **Член 19**

Кога ќе се утврди дека во периодот на осигурување вредноста на осигурениот имот била поголема од сумата на осигурување, износот на надоместот на штета се намалува сразмерно на односот на сумата на осигурување со вредноста на осигурениот имот.

### **Осигурување на трошоци за нови документи и клучеви**

#### **Член 20**

(1) Доколку во случај на пожар, провална кражба и разбојништво во станбениот



објект, дојде до уништување или губење на документи за лична идентификација (лична карта, пасош и возачка дозвола) на осигуреникот или на членовите на домаќинството, како и поради губење на истите, или до губење на клучевите од влезната врата на станбениот објект, осигурувачот ќе ги надомести трошоците за повторно издавање на изгубените документи, односно трошоците за изработка на нов клуч, најмногу до износот на осигурената сума во полисата. Со осигурувањето на документи од загуба се опфатени само документите кои во моментот на губењето имале важност од најмалку уште 12 месеци.

(2) Ако со договорот за осигурување е склучено и осигурување за домашни миленици, со осигурувањето на документите од првиот став на овој член се опфатени и документи за идентификација на домашни миленици, и тоа пасош и родовник. Осигурената сума за повторно издавање на документи за домашни миленици посебно е наведена во полисата.

(3) Со пријавата на штета за загубени документи, покрај доказите за трошоци, осигуреникот е должен да поднесе и копија од објавениот оглас за загубениот документ, како и доказ за важноста на документот.

### **Осигурување на трошоци за нужно сместување**

#### **Член 21**

(1) Доколку станбениот објект е оштетен од некој од осигурените ризици, така што во него не може да се живее, осигурувачот е должен:

1. да му ги надомести на осигуреникот трошоците за изнајмување на наместен станбен објект се додека осигурениот имот не се оспособи за нормално живеење според цените на изнајмување во околината на местото на осигурување, но најмногу до сумата на осигурување, искажана во полисата за ова покритие. Изнајмениот станбен објект треба да биде со слична големина на оштетениот објект.

2. доколку осигуреникот реши трајно да се исели од местото на осигурување, да ги надомести трошоците за преселба на имотот на осигуреникот и тоа најмногу до сумата на осигурување искажана во полисата за ова покритие.

(2) Ако со договорот за осигурување е склучено и осигурување за домашни миленици, осигурувачот ги надоместува и трошоците за нужно сместување на домашните миленици, доколку домашните миленици се сместени одвоено од осигуреникот во објекти наменети за сместување на домашни миленици, се додека трае нужното сместување на осигуреникот од првиот став, точка 1 на овој член, а најмногу до осигурената сума во полисата за трошоци за нужно сместување на домашни миленици.

(3) Осигурените суми за трошоци за нужно сместување на осигуреникот, како и за трошоци за нужно сместување на домашните миленици посебно се наведени во полисата.

## **ОДДЕЛ III**

### **ОСИГУРУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ**

#### **Осигурување од одговорност кон трети лица**

##### **Член 22**

(1) Осигурувачот има обврска да плати за оштетните барања на трети лица за штета за која според законските прописи одговара осигуреникот или членовите на домаќинство на осигуреникот, како и на лицата што во домаќинството на осигуреникот работат домашни работи, и тоа за:

- смрт или повреда на трети лица, или
- штета на имотот на трети лица,

настанати како последица на некој од осигурените ризици од членот 4 на овие Услови, во или во врска со осигурениот објект на осигуреникот за времетраење на осигурувањето.

(2) Максималниот износ што осигурувачот го надоместува за секое оштетно барање или повеќе оштетни барања од еден осигурен случај е најмногу до износот на осигурената сума наведен во полисата.

(3) Со осигурувањето не е опфатен надомест за било каква парична казна или глоба што треба да ја плати осигуреникот односно член на семејството на осигуреникот.

(4) Со осигурувањето не се покриени штети:

1. настанати од поседување, користење, одржување, полнење или празнење на било какво моторно возило или самоодна машина од страна на осигуреникот или од другите лица покриени со осигурувањето;
2. настанати од поседување, користење, одржување, полнење или празнење на било каков пловен објект со мотор од страна на осигуреникот или од другите лица опфатени со осигурувањето;
3. во врска со вршење на каква било дејност во осигурениот објект;
4. кои се очекувани или за кои осигуреникот имал намера да ги оствари;
5. настанати во врска со било какви деловни односи на осигуреникот или на членовите на домаќинството;
6. настанати од издавање во целост или делумно на осигурениот градежен објект;
7. настанати надвор од местото на осигурување;
8. настанати од пренесување на било какви заразни болести од страна на осигуреникот или на членовите на домаќинството;
9. настанати од било какви физички или психички малтретирања предизвикани од страна на осигуреникот или од членовите на домаќинството;
10. настанати од припадност на осигуреникот или припадност на членовите на домаќинството на било каква организација, здружение, асоцијација или политичка партија;
11. настанати од било каков договор или спогодба склучен од страна на осигуреникот, или договор или спогодба на членовите на домаќинството со трето лице;
12. на имот (осигурен или не) чиј сопственик е осигуреникот или членовите на домаќинството;
13. на изведувачите на работите во случај на реновирање, реконструкција или доградба на градежните објекти;
14. настанати заради трајно дејство на хемиски, биолошки, атмосферски, механички и термички влијанија;

### **Обврски на осигуреникот по настанување на осигурен случај**

#### **Член 23**

При настанување на осигурен случај, покрај обврските содржани во општите услови, осигуреникот е должен:

1. веднаш да го извести осигурувачот и тогаш кога барањето за надомест за штета против него ќе биде истакнато преку суд, ќе биде ставен во притвор, како и тогаш кога ќе биде поведена постапка за обезбедување на докази;
2. ако е поведена истрага, подигнат обвинителен акт, или е донесена пресуда во кривична постапка, веднаш да го извести осигурувачот, па и тогаш кога веќе е пријавено настанувањето на осигурениот случај. Исто така е должен да го достави наодот од надлежниот орган во врска со настанатиот штетен настан;
3. осигуреникот не е овластен без претходна согласност на осигурувачот да се изјасни за барањето на надомест за штета, а особено да го признае потполно или делумно, да склучи порамнување, како и ниту да изврши исплата, освен ако спрема фактичката состојба не бил во можност да го одбие признанието, порамнувањето односно исплатата, а со тоа да не се направи очевидна неправда;
4. ако оштетениот поднесе тужба за надомест за штета против осигуреникот или се обрати со оштетно барање директно до Осигурувачот, осигуреникот е должен да ја достави целата документација што ја поседува во врска со штетниот настан. Судскиот спор го превзема осигурувачот.

## Права и обврски на осигурувачот

### Член 24

При настанување на осигурен случај, осигурувачот:

1. е должен да ја испита одговорноста на осигуреникот за настанатата штета;
  2. е должен да го води спорот во име на осигуреникот, ако оштетениот остварува право на надомест за штета во процесна постапка;
  3. е должен во име на осигуреникот да даде изјави кои што ги смета за потребни при одбрана од неосновано или претерано барање за надомест за штета;
  4. е овластен да го препушти водењето на спорот на осигуреникот, а во тој случај осигуреникот е должен да се придржува до упатствата на осигурувачот и налози во поглед на водењето на постапка во парница;
  5. може да го преземе водењето на процесот или да стапи на место на осигуреникот или да учествува во својство на вмешувач;
  6. е овластен да го одбие водењето или да го препушти водењето на спорот на осигуреникот, до колку оцени дека нема место за давање правна заштита, со оглед на односот помеѓу висината на штетата и сумата на осигурување;
  7. во случај осигурувачот да ја исплати сумата на осигурување како надомест за штета пред покренување на судскиот спор, престанува неговата обврска за правна заштита;
  8. е овластен на име на надомест кој би го должен осигуреникот, да ја положи сумата на осигурување, во кој случај се ослободува од сите обврски и постапки во врска со осигурениот случај;
  9. ако оштетеното лице своето барање или тужбата за надомест за штета го упати само спрема осигурувачот, осигурувачот ќе го извести осигуреникот за тоа и ќе го повика за да ги даде сите потребни податоци.
- (2) Во случај осигурувачот да одлучи да му исплати надомест на оштетениот во целост или делумно, должен е за тоа да го извести осигуреникот.

## Надомест од осигурувањето од одговорност

### Член 25

(1) Осигурувачот го исплатува надомест од осигурувањето врз основа на :

1. признанието што го дал или одобрил осигурувачот;
2. порамнувањето што го склучил или одобрил осигурувачот;
3. судска одлука

(2) Осигурувачот учествува во депонирањето на сумата на осигурување заради обезбедување на надомест за штета за која осигуреникот би бил должен врз основа на законски прописи или судските одлуки да ја исплати и тоа најмногу до износот на висината на неговата обврска за надомест на штета.

(3) Ако осигурувачот неосновано се спротистави на предлогот на осигуреникот за спогодување по барањето за надомест на штета, должен е да го плати надоместот, каматите и трошоците кои што при тоа настанале и тогаш кога ја надминуваат сумата на осигурување.

(4) Ако осигуреникот се спротистави на предлогот на осигурувачот за спогодување по барањето за надомест за штета, осигурувачот не е должен да го плати надоместот, каматите и трошоците кои што при тоа настанале.

(5) Осигурувачот е должен да ги надомести сите трошоци на парничната постапка, доколку осигуреникот сам го водел спорот по добиена согласност за водење на спорот од осигурувачот, па и тогаш кога барањето за надомест за штета не било основано.

(6) Осигурувачот ги сноси трошоците на бранителот во кривичната постапка покрената против осигуреникот заради настан кој би можел да има како последица поставување на барање за надомест за штета по основ на одговорност покриена со ова осигурување и тоа само ако осигурувачот е запознаен со изборот на бранителот и прифатил да ги сноси трошоците. Трошоците на кривичната постапка, како и трошоците на застапување на оштетениот, осигурувачот не ги надоместува.

(7) Кога осигурувачот ќе ја изврши својата обврска со исплата на сумата на осигурување, ослободен е од натамошни давања на име на надомест и трошоци за еден осигурен случај.

(8) Кога осигурувачот ќе ја изврши својата обврска со исплата на годишниот агрегат (лимит) на сумата на осигурување, ослободен е од понатамошни давања на име на надомест и трошоци за сите осигурени случаи кои се јавуваат во текот на оваа полиса.

### **Франшиза**

#### **Член 26**

Во секоја штета по основ на осигурувањето од одговорност осигурениот учествува со 10% од износот на штетата, но не помалку од износот наведен во полисата за осигурување.

## **ОДДЕЛ IV ОСИГУРУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА ДОМАЌИНСТВОТО**

### **Осигурен случај**

#### **Член 27**

(1) Осигурен случај во смисла на овој оддел од Условите е настанување на пожар или провална кражба и разбојништво во осигурениот станбен објект, или друг ризик од членот 4 на овие Услови, кои дејствувајќи од надвор и нагло врз телото на осигуреникот има за последица негова смрт, целосен или делумен траен инвалидитет.

(2) Осигурувањето на членовите на домаќинството на осигуреникот за случај на смрт, делумен траен инвалидитет и целосен траен инвалидитет како последица на пожар или провална кражба и разбојништво, или друг ризик од членот 4 на овие Услови е вклучено во проширеното и целосното осигурително покритие (Доми комфор комплет и Доми мега комплет).

### **Способност за осигурување**

#### **Член 28**

(1) Според овие Услови се осигуруваат само здрави лица на возраст до 65 години, членови на домаќинството на осигуреникот. Членови на домаќинство се брачните другари, деца, родители и останати членови на заедничкото домаќинство кои во полисата или во список приложен кон полисата се наведени со име, презиме и матичен број.

(2) Членовите на домаќинството со влошена општа здравствена состојба поради некоја потешка болест, или поради телесни мани и недостатоци можат да бидат осигурени само според Посебните услови за осигурување на зголемени(анормални) ризици за осигурување на лица од последици на несреќен случај.

(3) Лица кои се потполно лишени од деловна способност во секој случај се исклучени од осигурување.

(4) Се осигуруваат сите членови на домаќинството од исти ризици и на еднакви осигурени суми.

### **Обемот на обврските на осигурувачот**

#### **Член 29**

(1) Кога ќе настане осигурен случај во смисла на овие Услови, осигурувачот ги исплатува износите договорени во договорот за осигурување и тоа:

1. осигурената сума за во случај на смрт, ако поради осигурениот случај настапила смрт на осигуреникот, односно осигурената сума за во случај на инвалидитет, ако поради несреќниот случај настапил целосен (100%) инвалидитет на осигуреникот.

Ако настапи смрт на осигуреникот помлад од 14 години, осигурувачот ги исплатува трошоците за погреб врз основа на поднесените фактури, но најмногу до износот на осигурена сума за случај на смрт.

2. процентот од осигурената сума за во случај на инвалидитет кој одговара на процентот на делумниот инвалидитет, ако поради осигурениот случај настапил делумен инвалидитет на осигуреникот;

3. надоместот на трошоците за лекување според членот 32 став (5) и (6) од овие Услови, ако на осигуреникот поради осигурениот случај му била потребна лекарска помош поради што имал трошоци за лекување.

(2) Обврската на осигурувачот за нов член на семејството започнува во 24,00 часот во оној ден кога осигурувачот го примил известувањето за пристапување и кога е платена премијата.

### **Исклучување на обврските на осигурувачот**

#### **Член 30**

Исклучени се сите обврски на осигурувачот ако осигурениот случај настанал:

1. Поради постоење причинска врска на делувањето на наркотични средства, лекарства или алкохолизираната состојба на осигуреникот и настанувањето на осигурениот случај.

Се смета дека осигуреникот е во алкохолизирана состојба ако се утврди присуство на алкохол во крвта повеќе од 1 од 21,6 мил. мола (1,00‰).

2. Поради тоа што осигуреникот или корисникот намерно го предизвикал осигурениот случај, а ако се повеќе корисници исклучен е само оној корисник кој намерно го предизвикал несреќниот случај.

3. При договарање, обид или извршување на смислено кривично дело, како и при бегањето по таквото дејство од страна на осигуреникот.

### **Пријава на осигурениот случај**

#### **Член 31**

(1) Осигуреникот што е повреден поради осигурениот случај е должен:

1. според можностите веднаш да се јави на лекар, односно да повика лекар заради преглед и укажување на потребна помош и веднаш да ги преземе сите потребни мерки заради лекување како и да се придржува на лекарските совети и упатства во поглед на начинот на лекувањето;

2. за осигурениот случај писмено да го извести осигурувачот веднаш кога е тоа можно според неговата здравствена состојба, доколку при пријава на штета на имотот не го известил осигурувачот за повредата, или не ја пријавил штетата на имотот;

3. со пријавата на осигурениот случај да му ги достави на осигурувачот сите потребни известувања и податоци особено за местото и времето кога настанал осигурениот случај, потполн опис на настанот, име на лекарот што го прегледал, или што го лекува, наод на лекарот за видот на телесните повреди, за настанатите и евентуалните последици, како и податоци за телесни мани, недостатоци и болести што осигуреникот евентуално ги имал уште пред настанувањето на несреќниот случај .

(2) Ако осигурениот случај имал за последица смрт на осигуреникот, корисникот на осигурувањето е должен за тоа писмено да го извести осигурувачот и да ги обезбеди потребните документи.

(3) Трошоците за лекарски преглед, извештаи (почетен и заклучен извештај на лекарот, повторен лекарски преглед и наод на специјалист), адвокатски трошоци и другите трошоци што се однесуваат за докажувањето на осигурениот случај и правата од договорот за осигурување, паѓаат на товар на подносителот на барањето.

(4) Осигурувачот има право да бара од осигуреникот, договарачот, корисникот или од кое и да е друго правно или физичко лице дополнителни објаснувања, како и на свој трошок да преземе потребни мерки заради лекарски преглед на осигуреникот преку свои лекари, лекарски комисии и здравствени организации за да се утврдат важните околности во врска со пријавениот несреќен случај.

**Утврдувања на правата на корисникот****Член 32**

(1) Ако осигуреникот починал, корисникот е должен да поднесе полиса, извод од матичната книга на умрените, потврда за смрт и лекарски извештај за причината за смртта (образец на Државниот завод за статистика), доказ за уплатената премија, доказ за околностите под кои настанал осигурениот случај и доказ дека смртта настапила како последица на осигурениот случај (записник од надлежен орган и други соодветни документи). Корисникот кој со договорот за осигурување не е изрично предвиден, должен е да поднесе и доказ за своето право на примање на осигурената сума.

(2) Ако несреќниот случај имал за последица инвалидитет на осигуреникот, тој е должен да поднесе: полиса, доказ за уплатена премија, доказ за околностите за настанување на осигурениот случај (записник од надлежен орган или други соодветни документ) и медицинската документација - доказ за останатите последици за определување на конечниот процент на трајниот инвалидитет.

Медицинската документација задолжително треба да содржи почетна документација од првиот лекарски преглед и сите лекарски извештаи и наоди издадени во текот на лекувањето.

(3) Конечниот процент на инвалидитет го определува осигурувачот, преку свој овластен претставник, според Табелата за определување на процент на траен инвалидитет. (во натамошен текст: Табела на инвалидитет). Во осигурувањето на членови на семејството од последици на осигурен случај исклучиво се применува процентот одреден со Табелата

(4) Ако збирот на процентите на инвалидитетот според Табелата поради загуба или оштетување на повеќе краишта или органи, поради еден или повеќе осигурени случаи изнесува над 100%, исплатата не може да биде повисока од осигурената сума што е договорена за во случај на целосен инвалидитет.

(5) Ако осигурениот случај има за последица нарушување на здравјето на осигуреникот кое бара лекарска помош, без разлика на тоа дали има и некакви други последици, осигурувачот му исплатува на осигуреникот надомест на сит(е фактички и нужни трошоци за лекување (според поднесените докази) сторени најдолго во текот на една година од денот на настанувањето на осигурениот случај, а најповеќе до договорениот износ.

(6) Осигурувачот не ги надоместува трошоците за лекување, кога осигуреникот има право на бесплатно лекување во здравствена установа, односно тој е во обврска само за надомест на оној дел на трошоците за лекување што ги плаќа осигуреникот од лични средства (учество со лични средства-партиципација) според одредбите од Законот за здравствено осигурување. Трошоците за лекување за осигурениците кои немаат право на задолжително здравствено осигурување, како и учеството со лични средства, за осигурениците кои имаат право на задолжително здравствено осигурување, осигурувачот ги надоместува до износот определен во општиот акт на Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија, за утврдување на цените на здравствените услуги од задолжителното здравствено осигурување.

**Исплата на осигурената сума****Член 33**

(1) Осигурувачот е должен да ја исплати договорената осигурена сума, само ако осигурениот случај настанал за времетраење на осигурувањето и ако последиците на осигурениот случај предвидени во членот 26 од овие Услови и настапиле во текот на една година од денот на настанувањето на несреќниот случај.

(2) Во осигурувањето на лица од последици на несреќен случај (незгода), во случај на траен инвалидитет, исклучиво се применува процентот одреден со Табелата.

(3) Процентот на инвалидитет се определува според Табелата по завршеното лекување во времето кога кај осигуреникот во однос на претрпените повреди и настанати последици настапила состојбата на стабилизацијата, т.е. кога според лекарското предвидување не може да се очекува дека ќе се подобри или влоши состојбата. Ако таа состојба не настапи ниту по истекот на 3 години од денот на настанувањето на

несреќниот случај, како конечна се зема состојбата по истекот на овој рок и спрема неа се определува конечниот процент на инвалидитетот.

(4) Доколку за утврдување на висината на обврската на осигурувачот е потребно одредено време, осигурувачот е должен по барање на осигуреникот да му го исплати износот што неспорно одговара на процентот на инвалидитетот за кој веќе тогаш врз основа на медицинска документација може да се утврди дека ќе остане трајно.

Осигурувачот нема да исплати аконтација, ако пред тоа не е утврдена неговата обврска, со оглед на околностите под кои настанал осигурениот случај.

(5) Ако осигуреникот почине пред истекот на една година од денот на настанувањето на осигурениот случај од последици на истиот осигурен случај, а конечниот процент на инвалидитет веќе бил утврден, осигурувачот го исплатува износот што е определен за во случај на смрт, односно разликата помеѓу осигурената сума за во случај на смрт и износот што бил исплатен пред тоа на име инвалидитет, доколку таква разлика постои.

(6) Ако конечниот процент на инвалидитет не бил утврден, а осигуреникот почине поради истиот несреќен случај, осигурувачот ја исплатува осигурената сума определана за во случај на смрт, односно само разликата помеѓу таа сума или евентуално веќе исплатениот дел (аконтација), но само тогаш ако осигуреникот починал најдосна во рок од три години од денот на настанувањето на несреќниот случај.

(7) Ако пред утврдувањето на конечниот процент на инвалидитетот во рок од 3 години од настанувањето на несреќниот случај настапи смрт на осигуреникот од која и да е друга причина, освен наведената во претходниот став на овој член, висината на обврската на осигурувачот од основот на инвалидитетот се утврдува врз основа на постојната медицинска документација.

### **Корисници на осигурувањето**

#### **Член 34**

(1) Корисникот за во случај на смрт на осигуреникот се утврдува во полисата за осигурување.

(2) Ако во полисата не е поинаку, или воопшто не е ништо предвидено, како корисници за во случај на смрт на осигуреникот се сметаат:

1. децата и брачниот другар на осигуреникот на еднакви делови, а доколку децата не се живи нивните потомци според правото на претставување;

2. ако нема деца ниту нивни потомци, брачниот другар на едната половина, а родителите на другата;

3. ако нема ни брачен другар само родителите;

4. ако ги нема лицата наведени во претходните точки, другите законски наследници врз основа на судска одлука.

(3) Брачен другар се смета лицето што било во брак со осигуреникот во моментот на неговата смрт.

(4) Во случај на инвалидитет, како и за трошоци за лекување, корисник е самиот осигуреник.

(5) Ако корисник на осигурувањето е малолетно лице, исплатата на осигурените суми ќе се изврши на неговите родители, односно на старателот, а осигурувачот има право да бара од наведените лица за таа цел претходно да поднесат овластување за прием на износот на осигурената сума, односно надоместот.

### **Поим на траен инвалидитет**

#### **Член 35**

(1) Како траен инвалидитет во смисла на овие Услови се смета трајна, иреверзибилна состојба на загуба на дел, односно орган на телото, или потполна загуба на функцијата на органот односно делот од телото, наведени во Табелата на инвалидитет, кои се последица на повредите здобиени во осигурениот случај.

(2) Во осигурувањето на членовите на семејството, во случај на траен инвалидитет исклучиво се применува процентот определен во Табелата на инвалидитет.

(3) Субјективните тешкотии во смисла на намалување на мускулната моторна сила, болки и оток на местото на повредата не се земаат во предвид при определувањето на процентот на инвалидитет.

(4) Индивидуалните способности, социјалната положба или занимање (професионална способност) на осигуреникот не се земаат во предвид при определувањето на процентот на инвалидитет.

(5) Не се смета за траен инвалидитет во смисла на овие Услови:

1. Последици од психички влијанија на осигурениот случај;
2. стомачна кила, кила на папокот, водени и останати кили, освен оние што ќе настанат поради директно оштетување на стомачниот сид, под непосредно дејство на надворешна механичка сила на стомачниот сид, доколку веднаш по повредата е утврдена трауматска кила, кај која болнички, покрај килата е утврдена повреда на меките делови на стомачниот сид во тоа подрачје;
3. Последици на анафилактичен шок, освен ако настапи при лекувањето поради настанат осигурен случај;
4. Хернија дисци интервертебралис, сите видови лумбалгии, дископатии, сакралгии, миофасцитис, кокцигодина, ишијалгии, фиброзитис и сите промени на слабинско - крстачна регија означена со аналогни термини;
5. Одлепување на мрежицата (аблацио ретинае) на претходно болно или дегенеративно променето око, а со исклучок се признава одлепување на мрежицата на претходно здраво око, доколку постојат знаци на директна надворешна повреда на очната јаболкница, утврдена во здравствена установа;
6. Последици што настанале кај осигуреникот поради алкохолно лудило (делириум тременс) и дејство на дрога;
7. Последици на грешка во лекувањето, особено при оперативен зафат, преземено за лекување на повредите здобиени во осигурениот случај;
8. Патолошки промени на коските, патолошки епифизиолози и патолошки скршеници;
9. Системни невромускуларни болести и ендокрини болести;
10. Трајниот инвалидитет (описан во Табелата) е последица на воспаление односно на болест.

#### Табела за определување на процент на траен инвалидитет

##### Член 36

(1) Процентот на инвалидитет се определува според следните точки:

#### (А) Тотален (целосен) траен инвалидитет

1. Целосно загуба на видот на двете очи.....	100%
2. Загуба на двете раце или шаки.....	100%
3. Комплетна глувост на двете уши од трауматско потекло.....	100%
4. Отстранување на долната вилица.....	100%
5. Загуба на говор.....	100%
6. Загуба на една рака и една нога.....	100%
7. Загуба на една рака и едно стопало.....	100%
8. Загуба на една шака и едно стопало.....	100%
9. Загуба на една шака и една нога.....	100%
10. Загуба на двете нозе.....	100%
11. Загуба на двете стопала.....	100%

#### (Б) Траен делумен инвалидитет

##### 1.Глава

1. Загуба на коскената материја на черепот во цел слој:	
1.1. површина од најмалку 6 цм <sup>2</sup> .....	40%
1.2. површина од 3 до 6 цм <sup>2</sup> .....	20%



1.3. површина помалку од 3 цм <sup>2</sup> .....	10%
2. Делумно отстранување на долната вилица: поголем дел од целокупноста или половина од максиларната коска.....	40%
3. Загуба на едното око .....	40%
4. Целосна глувост на едното уво .....	30%

**2. Горни екстремитети**

	<b>десно</b>	<b>лево</b>
1. Загуба на една рака или една шака .....	60%	50%
2. Значителна загуба на коскена субстанца во раката (ненадоместлива) .....	50%	40%
3. Целосна парализа на горен екстремитет (неизлечива повреда на нервите).....	65%	55%
4. Целосна парализа на циркумфлексниот нерв.....	20%	15%
5. Анкилоза на рамото.....	40%	30%
6. Анкилоза на лактот		
6.1. во поволна состојба (15 степени околу десниот зглоб).....	25%	20%
6.2. во неповолна состојба.....	40%	35%
7. Поголема загуба на коскена материја во двете коски на подлактица (одредена и неизлечива повреда) .....	40%	30%
8. Целосна парализа на средниот нерв .....	45%	35%
9. Целосна парализа на радијалниот нерв на торзиона подлога.....	40%	35%
10. Целосна парализа на радијалниот нерв на подлактицата.....	30%	25%
11. Целосна парализа на радијалниот нерв на шаката .....	20%	15%
12. Анкилоза на рачниот зглоб во поволна позиција (право и во предвидена).....	20%	15%
13. Анкилоза на рачниот зглоб во неповолна позиција (флексија или истегната или пасивна позиција).....	30%	25%
14. Целосна загуба на палец .....	20%	15%
15. Делумна загуба на палец (ангуален фаланкс) .....	10%	5%
16. Целосна анкилоза на палецот .....	20%	15%
17. Целосна ампутација на показалецот .....	15%	10%
18. Ампутација на две фаланги на показалецот .....	10%	8%
19. Ампутација на ангуалниот фаланкс на показалецот .....	5%	3%
20. Ицтовремена ампутација и на палец и на показалецот .....	35%	25%
21. Ампутација на палец и друг прст освен показалец.....	25%	20%
22. Остеомијелитис рецидивирачки.....	75%	20%
23. Ампутација на два прста освен палец и показалец .....	12%	8%
24. Ампутација на три прста освен палец и показалец.....	20%	15%
25. Ампутација на четири прсти со палец .....	45%	40%
26. Ампутација на четири прсти без палец .....	40%	35%
27. Ампутација на среден прст .....	10%	8%
28. Ампутација на прст освен на палец, среден прст и показалец.....	7%	3%

**3. Долни екстремитети**

1. Ампутација на бут (горна половина) .....	60%
2. Ампутација на бут (долна половина) .....	50%
3. Целосна загуба на стапало (тибио-терзална дисартикулација) .....	45%
4. Делумна загуба на стопалото (под-зглоб-коска дисартикулација) .....	40%
5. Делумна загуба на стопалото (средна-тарзална дисартикулација) .....	35%
6. Делумна загуба на стопалото (тарзо-ментатарзална дисартикулација) .....	30%
7. Целосна парализа на долен екстремитет (нелечива повреда на нервот) .....	60%
8. Целосна парализа на надворешен поплитичен скиатичен нерв.....	30%
9. Целосна парализа на внатрешен поплитичен скиатичен нерв.....	20%
10. Целосна парализа на двата нерва (надв. и внатр. поплитичен скиатичен нерв).....	40%
11. Анкилоза на колк .....	40%
12. Анкилоза на колено .....	20%
13. Загуба на коскена субстанца од бутот или двете коски на ногата (неизлечива состојба).....	60%
14. Загуба на коскена субстанца од колено со голема одвоеност на фрагменти и голема тешкотија при движење и виткање на ногата.....	40%

15.Загуба на коскена субстанца на коленото додека движењата се сочувани.....	20%
16.Скратување на долниот екстремитет најмалку за 5цм.....	30%
17.Скратување на долниот екстремитет од 3 до 5 цм.....	20%
18.Скратување на долниот екстремитет од 1 до 3 цм.....	10%
19.Целосна ампутација на сите прсти на ногата.....	25%
20.Целосна ампутација на четири прсти и палец на ногата.....	20%
21.Целосна ампутација на четири прсти.....	70%
22.Анкилоза на палецот.....	70%
23.Ампутација на два прста.....	5%
24.Ампутација на еден прст освен палецот.....	3%

(2) Анкилоза на прстите (освен палец и показалец) и на прстите на нозете (освен палецот на ногата) подлежи на 50% надомест кој се дава за загуба на наведените членови.

(3) Траен инвалидитет предизвикан од осигурениот случај, а не е наведен погоре во Табелата, се надоместува согласно неговата сериозност споредено со тие што се веќе наведени. Делумен или целосен инвалидитет што се состои во загуба на функција која не е посебно обработена во Табелата на инвалидитет за екстремитет или орган, се третира како делумна или целосна загуба на наведениот екстремитет или орган.

(4) Ако осигуреното лице е левучар и тоа го има посебно нагласено во понудата ќе се применуваат процентите горенаведени за разни инвалидитети на десен горен екстремитет и лев горен екстремитет.

(5) Ако осигуреникот имал траен инвалидитет пред настанувањето на несреќниот случај, обврската на осигурувачот се одредува според новиот инвалидитет, намален за процентот на поранешниот инвалидитет.

## **ОДДЕЛ V ОСИГУРУВАЊЕ НА ДОМАШНИ МИЛЕНИЦИ**

### **Осигурен случај Член 37**

(1) Осигурен случај во смисла на овој оддел од Условите е настанување на пожар или провална кражба и разбојништво во осигурениот станбен објект кои за последица предизвикале смрт на домашниот миленик. Се смета дека се остварил ризикот смрт и во случај на еутаназија извршена од овластено ветеринарно друштво а заради повредите здобиени како последица на осигурениот случај.

(2) Осигурувањето на домашните миленици за случај на смрт како последица на пожар или провална кражба и разбојништво е вклучено во целосното осигурително покритие (Доми мега комплет).

### **Способност за осигурување Член 38**

(1) Според овие Услови се осигуруваат домашни миленици- и тоа кучиња и мачки, сопственост на осигуреникот или на член на семејството на осигуреникот – одгледувач на миленикот, кои постојано престојуваат во осигурениот објект заедно со одгледувачот, и во полисата или во список приложен кон полисата се наведени со име, индетификациски број на микрочип и број на пасош издаден од овластено ветеринарно друштво.

(2) Можат да се осигураат домашни миленици постари од два месеца, кои се регистрирани во Електронската база на податоци за домашни миленици во согласност со Законот за идентификација и регистрација на животните (Сл.весник на РМ бр. 95/12 од 26.07.2012), односно на кои им е аплициран микрочип за идентификација и имаат пасош, односно друг идентификациски документ..

(3) Домашните миленици се осигуруваат за случај на смрт настаната како последица на некој од осигурените ризици наведени во членот 4 од овие Услови.

### **Обемот на обврските на осигурувачот**

#### **Член 39**

(1) Кога ќе настане осигурен случај во смисла на овие Услови, осигурувачот ја исплатува осигурената сума за во случај на смрт од полисата, ако поради осигурениот случај настапила смрт на домашниот миленик.

(2) Осигуреникот е должен да достави извод од Електронската база на податоци за домашни миленици во кој, покрај податоците за смртта на домашниот миленик, се содржани сите податоци што се внесени во базата.

(3) Ако во текот на траење на осигурувањето осигуреникот набавил нов домашен миленик, обврската на осигурувачот за новиот домашен миленик започнува во 24,00 часот во оној ден кога осигурувачот го примил известувањето за пристапување и кога е платена премијата.

#### **Франшиза**

#### **Член 40**

Осигуреникот учествува во секоја секоја штета на осигурените домашни миленици во износ наведен во полисата за осигурување.

### **Важност на Општите услови за осигурување имот**

#### **Член 41**

Овие Посебни услови за комбинирано осигурување на домаќинствата – доми комплет се во важност заедно со Општите услови за осигурување имоти, а во колку некоја одредба е во спротивност со содржината на Општите услови, се применува одредбата од овие Услови.

Посебните услови за комбинирано осигурување на домаќинствата-доми комплет, се донесени од Одборот на директори на Акционерското друштво за осигурување ЕУРОЛИНК - Скопје, на 95-та редовна седница одржана на ден 29.10.2013 година, со Одлука број 0202-5702/14 со примена од 29.10.2013 година и измените и дополнувањата донесени од Управниот одбор на Акционерското друштво за осигурување ЕУРОЛИНК – Скопје: на 11-тата редовна седница одржана на 14.04.2015 година со одлука број 0202-3757/3 со примена од 15.04.2015 година;на 14-та редовна седница одржана на 27.05.2015 година со одлука број 0202-5217/4 со примена од истиот ден; на 32-та редовна седница одржана на 30.09.2016 година со одлука број 0202-9824/3 со примена од истиот ден.